

ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА - РЕЈТИНГОТ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ -

8.12.2010 година

Почитувани,

Помеѓу 3 - 5 декември 2010 година, **Институтот за Политички Истражувања од Скопје** спроведе телефонска анкета на **1110 испитаници** со цел да се измери **рејтингот на политичките партии и нивните лидери**, во контекст на последните најновиод политичките партии за можни предвремени парламентарни избори.

Последното истражување беше спроведено според стандардизиран прашалник и врз основа на стратификуван примерок кој е репрезентативен за населението во Република Македонија. Во примерокот беа запазени демографските специфики на населението (полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност), а беше направена и соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење (урбана или рурална средина, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности). Во примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија.

РЕЗУЛТАТИ


Анкетниот прашалник се состоеше од две прашања на кои испитаниците ги дадоа следните одговори.

Во **ПРВОТО ПРАШАЊЕ** се мереше рејтингот на политичките партии. Според истражувањето, најголем рејтинг во моментот има ВМРО-ДПМНЕ со 23,1%, по што следува Социјалдемократскиот сојуз со 11,3%. Останатите партии од македонскиот блок уживаат доверба помала од 1%. Во албанскиот блок партии, најголем рејтинг има Демократската унија за интеграција со 6,3%, по која следуваат Демократската партија на Албанците со 2,2% и Нова Демократија со 1,1%.Процентот на неопределените испитаници и оние кои не дале одговор на ова прашање е 32,1%, додека 21% од испитаниците изјавиле дека нема да гласаат.

Доколку утре се одржуваат парламентарни избори за која партија би гласале?


		Процент
	нема да гласам	28
	друга	2,3
	не знам/нема одговор	25,1
	ВМРО ДПМНЕ	23,1
	СДСМ	11,3
	ДУИ	6,3
	ДПА	2,2
	НД	1,1
	ЛДП	0,6
	Вкупно	100

Доколку утре се одржуваат парламентарни избори за која партија би гласале?



На **ВТОРОТО ПРАШАЊЕ** се мереше довербата во политичарите во Република Македонија. На отворената листа кај која испитаниците се одлучуваат само за еден политичар, најголем рејтинг има лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски т.е. 23,9% по кој следува лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, Бранко Црвенковски со 8,6%. Кај албанскиот политички блок најголем рејтинг ужива лидерот на ДУИ, Али Ахмети со 6,3% по кој следува лидерот на ДПА, Мендух Тачи кој има рејтинг од 2,3%, а потоа следи лидерот на Нова Демократија, Имер Селмани со 1,5%. На ниеден политичар не му веруваат 38,6% од испитаниците.

Во кој политичар имате најголема доверба?		Процент
ниеден		38,6
друг		3,5
не знам/нема одговор		14,3
Никола Груевски		23,9
Бранко Црвенковски		8,6
Али Ахмети		6,3
Мендух Тачи		2,3
Имер Селмани		1,5
Јован Манасиевски		0,5
Радмила Шекеринска		0,5
Вкупно		100



НАПОМЕНА:

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС)

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје

тел. +389 2 3078 319

Владимир Божиновски

моб. 070 269 828